

# С О О П Ш Т Е Н И Е

Се информираат сите студенти на втор циклус студии (едногодишни и двогодишни), кои немаат запишано и заверено (II, III или IV) семестар, дека истото ќе можат да го сторат со упишувањето на летниот семестар. Запишувањето на летниот семестар ќе започне на 16.2.2017 година (четврток) и ќе трае до 23.2.2017 година (четврток). Потребните документи за запишување на наредниот семестар, како и за заверка на семестарот, студентите ќе можат да ги обезбедат во фотокопирницата на влезот на факултетот.

## *Потребни документи за заверка на семестар:*

- Индекс со запишани предмети од тековниот семестар за кои студентите добиле потписи;
- Формулар за заверка на семестар со уплатница за административна такса од 50,00 денари (соопштението за уплата на административна такса ќе го најдете на веб страната на ФЗНХ или од фотокопирницата на Факултетот);

## *Потребни документи за запишување на нареден семестар:*

- Индекс со формулар за запишување на семестар со уплатница за административна такса од 50,00 денари;
- Уплатница со уплатена партиципација за студирање во износ од 500,00 Евра (во денарска противвредност);
- Студентите при уписот на наредниот семестар, задолжително доставуваат пријава за изборни предмети во три примерока (една за студентски прашања заедно со уписот, една за продеканот за настава и една за кандидатот)
- Студентите кој запишуваат последен семестар, доставуваат изјава за избраниот потенцијален ментор. Изјавите се доставуваат во три примерока (една за студентски прашања заедно со уписот, една за продеканот за настава и една за кандидатот)

Надоместокот студентите го плаќаат со цел на дознака: партиципација за студирање на втор циклус студии на ФЗНХ (се пишува и семестарот за кој се врши уплатата), на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје **160010454578810**, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

Партиципацијата кои ја уплаќаат други лица или фирми, во целта на дознаката потребно е да наведат за кое лице ја вршат уплатата.

- Студентите кои запишуваат последен семестар по втор или трет пат (на едногодишни студии), односно по втор или повеќе пати (на двегодишни студии-најмногу до пет пати), потребно е да достават индекс со формулар за запишување на семестар со уплатница за административна такса од **50,00 денари** и уплата од **2000,00 денари** за повторно запишување на година;

Надоместокот за повторно запишување на година студентите го плаќаат со цел на дознака: повторно запишување на година на втор циклус студии на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје **160010454578810**, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

Студентите на втор циклус студии (едногодишни студии) кои не ги имаат завршено започнатите студии во времето што е двапати подолго од пропишаното траење на студиите (три години за едногодишни студии и шест години за двегодишни студии), потребно е да извршат реактивација на студиите, според Одлуката бр. 02-1310/9 на ННС на ФЗНХ донесена на 12.6.2013 година.

***Потребни документи за реактивирање/продолжување на студии:***

- Студентите од оваа категорија поднесуваат молба (се подигнува од архивата на ФЗНХ) за рекативирање/продолжување на студиите и копија од целиот индекс и истите во два примерока ги доставуваат до архивата на Факултетот.
- Формулар за запишување на семестар со уплатница за административна такса од **50,00 денари**;
- Уплатница за уплатена реактивација/продолжување за студиите во износ од **200,00 Евра** (во денарска противредност);

Надоместокот за реактивирање/продолжување на студиите го плаќаат со цел на дознака: реактивација/продолжување на студиите на втор циклус студии на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје **160010454578810**, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ